

Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” – Скопје е посветен на вработување и соработка со високо-мотивирани, амбициозни и посветени професионалци.

Објавуваме оглас за вработување

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ/КА

Со скратено работно време

Потребни квалификации и вештини:

- ВСС – Економски факултет;
- Поседување уверение за овластен сметководител;
- Најмалку 5 години професионално искуство како сметководител;
- Ажурирано знаење на регулативата за финансиско известување, сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија;
- Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето;
- Систематичност, организираност и иницијативност;
- Флексибилност и насоченост кон изнаоѓање решенија;
- Навременост и строго почитување рокови;
- Одлични вештини за комуникација, пишана и вербална;
- Познавање на англискиот јазик и соодветни компјутерски вештини.

Ќе се смета за предност:

- Искуство во сметководствено-финансиско работење на проекти финансирани од ЕУ;
- Искуство во водење сметководство и изготвување финансиски извештаи на непрофитни организации.

Одговорности и работни задачи:

- Книжење на дневните трансакции и контрола на аналитички картици;
- Пресметка на плати, исплатни листи, составување МПИН, пресметување надоместоци и трошоци од работен однос, пресметка и исплата на примања на соработниците, вклучувајќи ги сите со закон пропишани јавни давачки и соодветни известувања;
- Одговорност за комплетноста и точноста на подготвените извештаи и податоци;
- Управување на сметките за побарувањата и обврските;
- Креирање фактури и други финансиски документи;
- Изработување и испраќање извештаи за извршени уплати од страна на донатори;

- Водење материјално книговодство;
- Водење архива и документација;
- Вршење неопходни пресметки;
- Обезбедување усогласеност од правен, даночен и регулаторен аспект во доменот на сметководственото работење;
- Осигурување навременост, точност и корисност на поединечните годишни пресметки, даночните пријави, годишниот извештај за персоналниот данок на доход, како и на завршната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето;
- Планирање на функционирањето на сметководствениот систем и кои правила (политики и процедури) ќе бидат применети;
- Примена на правилата за финансиско работење на донаторите со кои Finance Think склучил договор;
- Комуникација со државните органи, консултантски агенции, финансиски менаџери на донаторски агенции;
- Комуникација со организацијата што врши годишна и проектна ревизија.

Работно време и место:

- 15 часа неделно (два дена) во просториите на Finance Think.

Аплицирање:

Биографијата (CV) и дополнителните документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една страна, задолжително) и финансиска понуда (баран бруто надомест) да се достават по електронски пат на konkurs@financethink.mk најдоцна до 13.03.2017.

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на понатамошно тестирање и интервју.